

Казнено поправна установа ЗАТВОР СКОПЈЕ Скопје, врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за работни односи (Сл. Весник на РМ“ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 149/09, 16/10, 50/10, 52/10, 124/10, 158/10, 47/11, 11/12, 39/12, 52/12, 13/13, 25/13, 54/13, 170/13, 187/13, 34/14, 113/14, 145/14, 20/15, 33/15, 72/15, 74/15, 129/15, 167/15, 27/16 и 120/18), согласно член 20-г и 20-д став 3 од Законот за вработени во јавен сектор (“Сл. весник на РМ“ бр.27/14,199/14, 27/16, 35/18 и 198/18) , Правилник бр.12/1-42/4 од 27.02.2015 година (“Сл. весник на РМ“ бр.34/15), член 58 ст.1 ал.1, член 58-а и член 58-в од Законот за извршување на санкциите (“Сл. весник на РМ“ бр.2/06, 57/10, 170/13, 43/14, 166/14, 33/15, 98/15 ,11/16 , 21/18 и 209/18) , Правилникот за систематизација на работните места во КПУ ЗАТВОР СКОПЈЕ Скопје донесен од страна на директорот на Управата за извршување на санкциите под бр.01-223/1 од 23.02.2016 година со дадена писмена согласност од Министерството за информатичко општество и администрација под бр.12/6-1086/2 од 25.02.2016 година со сите негови измени и дополнувања, а в.в. со Јавен Оглас бр.0401-6865/1 од 07.12.2018 година, о б ј а в у в а

**Ј А В Е Н О Г Л А С**  
**за вработувања во КПУ ЗАТВОР СКОПЈЕ Скопје**  
**бр.0401-143/1 од 10.01.2019 година**

I – КПУ ЗАТВОР СКОПЈЕ Скопје има потреба од вработување на б-шест лица на неопределено време, припадници на затворска полиција од групата II – службени лица со посебни овластувања, подгрупа 4 – овластено службено лице во казнено-поправните и воспитно поправните установи, и тоа на следниве **работни места**:

**1.Виш надзорник за внатрешно и надворешно обезбедување**-Помошно-стручен припадник на затворска полиција од прво ниво, со звање-Виш надзорник, категорија В и шифра на работно место ЗАТ 0204В01001 – 4-(четворица) извршители

*НАПОМЕНА:Согласно Годишниот план за вработување на установата за 2018 година, националност-3-Албанци/ки; и 1-Ром/ка*

**2.Помлад надзорник за внатрешно и надворешно обезбедување**-Помошно-стручен припадник на затворска полиција од четврто ниво, со звање-Помлад надзорник, категорија В и шифра на работно место ЗАТ 0204В04001 - 2 (двајца) извршители

*НАПОМЕНА:Согласно Годишниот план за вработување на установата за 2018 година, националност- 2- Албанци/ки;*

**II – Општи услови:**

-да е државјанин на Република Македонија;

-активно да го користи македонскиот јазик;

-да е полнолетен;

-да има општа здравствена способност за работното место и

-со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

**III – Посебни услови за работните места:**

За работното место под реден број 1:

- ниво на квалификации V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити, според ЕЦБЕТ или МКСОО или најмалку вишо, гимназиско образование или средно стручно образование;

- најмалку три години работно искуство во струката;

За работното место под реден број 2:

- ниво на квалификации V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити, според ЕЦБЕТ или МКСОО или најмалку вишо, гимназиско образование или средно стручно образование;

- без работно искуство;

**IV – Други посебни услови:**

За сите огласени работни места-Возачка дозвола, Б-Категорија

**V – Потребни документи:**

-Пријава за вработување-се превзема од web страната на КПУ ЗАТВОР СКОПЈЕ Скопје - [www.kpuzatvorskopje.gov.mk](http://www.kpuzatvorskopje.gov.mk)

-доказ/уверение за државјанство;

-доказ/диплома/сведителство за завршено образование;

-извод од матична книга на родените;

-доказ за општа здравствена способност за работното место (не постар од шест месеци);

-доказ дека не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење професија, дејност или должност (не постар од шест месеци);

-доказ за работно искуство во струката (за кандидатите за работно место под ред број 1)

-доказ за поседување на важечка возачка дозвола, Б-Категорија

**VI – Распоред на работно време:**работа во смени, работни часови неделно 40

Паричен бруто износ на плата за работно место под ред.бр. 1 е: 33.255,00 денари;

Паричен бруто износ на плата за работно место под ред.бр. 2 е: 28.416,00 денари;

**VII.Рокот за пријавување:** изнесува 15-петнаесет дена, сметано од денот на објавувањето на огласот во дневните весници и на web страната.

Кандидатите се должни сите документи да ги доставата во оригинал или фотокопија заверена на нотар.

Пријавените кандидати на јавниот оглас, ќе бидат известени за времето и местото на одржување на секоја следна фаза од постапката за селекција на припадник на затворска полиција.

Фаза 1- административна селекција

Фаза 2 - интервју

**VIII. Начин на достава на документите/пријавата-ите:(лично) во затворен коверт** директно во архивата на КПУ ЗАТВОР-СКОПЈЕ Скопје на следнава адреса: КПУ ЗАТВОР СКОПЈЕ Скопје ул. Индира Ганди бр. 11, општ.Шуто Оризари-Скопје (со назнака „за оглас за вработување бр.0401-143/1 од 10.01.2019 година“ и задолжително наведен податок за работното место за кое се аплицира, пр. за работно место под реден број 1/реден број 2/)

**IX.** Пријавите што нема да бидат поднесени на наведениот начин и во утврдениот рок ќе се сметаат за ненавремени и некомплетни и нема да се разгледуваат.

**X.** Во законски рок од денот на донесувањето на одлуката за избор, пријавените кандидати кои не се избрани писмено ќе бидат известени за извршениот избор.

**XI.** Огласот ќе биде објавен во дневните весници “Нова Македонија”, “Слободен печат“ и “Лајм” и на web страната на КПУ ЗАТВОР СКОПЈЕ Скопје - [www.kpuzatvorskopje.gov.mk](http://www.kpuzatvorskopje.gov.mk) .

**Д и р е к т о р** на КПУ ЗАТВОР СКОПЈЕ Скопје,  
**Гоко Котевски**